



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ

Сабота, 23 август 1952
Број 25 Година VIII

Претплата за 1952 година изнесува
560 дин. Овој брј минимално 8 динари
Чековна сметка број 801-901-702

87

На основа член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашања од народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија по предлог од Претседателот на Советот за индустрија и градежништво донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ЗИДА СО ПЛИТАРИ И ЗА ЗАПАЗУВАЊЕ ХИГИЕНСКИТЕ УСЛОВИ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ

1. Забрана да се зида со плитари

Член 1

За да се запазат најосновните хигиенско-технички начела во градежништвото се забранува да се зида со плитари (непечени тули) и плитарите не можат да се употребуваат како градежен материјал за градежни објекти (станбени и стопански згради) и градежни работи (реконструкции, адаптации, поправки).

Член 2

По исклучок од член 1 на ова Уредба народниот одбор на околицата може да одобри во поедини села да се зида и со плитари.

Одобрение се издава за села каде што се зида со плитари поради недостаток на друг градежен материјал и технички средства за правење на тули, а селото е оддалечено или лошо сообраќајно сврзано со производствените или економските центри.

Член 3

Зградите што се зидаат со плитари мораат да бидат изолирани од влага и малтерисани, како и да одговараат на други хигиенско-технички услови што ќе ги одреди Советот за индустрија и градежништво.

Член 4

Контрола при зидањето со плитари врши народниот одбор на општината.

Поблиски одредби за контролата при зидањето со плитари ќе пропише Советот за индустрија и градежништво.

2. Задолжително малтерисување и варосување

Член 5

Новоизградените згради не можат да се предадат во употреба ако не се малтерисани и варосани (бојадисани).

Надворешните зидови при реконструкции, адаптации и поправки на градежни објекти не смеат да се остават немалтерисани и неваросани.

Член 6

Немалтерисаните згради и огради мораат да се малтерисаат и варосаат до крајот на 1954 година.

Малтерисувањето и варосувањето го вршат сопствениците односно плодоползувачите на зградите.

Член 7

Фасадите на зградите и оградите што се измачкани (малтерисани) со кал или се нечисти мораат да се варосаат во рокот од претходниот член.

Варосувањето го вршат сопствениците односно плодоползувачите на зградите.

Член 8

Народниот одбор на градската општина односно општината во рамките на рокот од член 6 на оваа Уредба поблиску одредува до кога ќе се малтерисаат и варосаат зградите и оградите од неговото подрачје.

Народниот одбор на градската општина односно општината може да одреди поедини реони од местото (центар, поглавни улици) или поедини згради да се малтерисаат и варосаат во разни рокови.

3. Подигање на станбени згради по селата

Член 9

Станбени згради по селата каде што не се прилага Уредба за градење можат да се градат само со одобрение.

Со одобрението се одредуваат хигиенско-техничките услови на кои станбената зграда треба да одговара.

Член 10

Одобрение за градење на станбена зграда издава градежниот орган на народниот одбор на околицата.

Против решението на градежниот орган на народниот одбор на околицата со кое се одбива да се издаде одобрение за градење на станбена зграда може да се изјави жалба до републиканскиот орган надлежен за градежни работи. Жалбата се изјавува во рок од петнаесет дена од денот кога е примено решението.

Член 11

Под еден покрив со станбената зграда не може да се градат и простории за сместување на добиток (пондили, овчарници) или за чување на земјоделски производи (племни, кошеви).

Член 12

Станбените згради мораат да бидат прописно оддалечени од нужници и буништа.

Член 13

За станбените згради по селата можат да се одредат и типови.

Типовите за станбените згради на поедини села ќе се одредат со оглед на климатските, економските и другите прилики на местото.

Типови за селански станбени згради одредува Советот за индустрија и градежништво.

Член 14

Секоја кука во селото мора да има уредно и хигиенско изграден нужник а по потреба и буниште.

Советот за индустрија и градежништво ќе одреди на кои хигиенско-техничките услови мораат да им одговараат нужниците и буништата.

Член 15

До крајот на 1953 година мораат да се изградат уредни нужници и буништа во секоја кука каде воопште нема нужник и буништа, или овие не одговараат на хигиенско-техничките услови.

Нужниците и буништата ги изградуваат сопствениците односно плодоползувачите на куките.

Кои куки мораат да изградат нужник и буниште одредува народниот одбор на општината.

Член 16

Контрола при изградбата на станбени згради, нужници и буништа води народниот одбор на општината.

Поблиски одредби за давање одобрение за зидање и хигиенско-техничките услови на станбените згради по селата како и за вршење контрола по претходниот став донесува Советот за индустрија и градежништво.

4. Казнени одредби**Член 17**

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок кој зида со плитари во места каде што е забрането плитарот да се употребува како градежен материјал.

Член 18

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) одговорно лице што со решение ќе предаде во употреба новоградба што не е малтерисана или варосана;

2) сопственик, плодоползувач односно одговорно лице што во одредениот рок не ќе ја малтериса или вароса фасадата од зградата и оградата;

3) кој во села каде што не се прилага Уредбата за градење подига станбена зграда без надлежно одобрение или станбената зграда ја гради противно на условите одредени со одобрението за зидање;

4) сопственик односно плодоползувач кој во одредениот рок не ќе изгради хигиенски нужник односно буниште.

Член 19

Поблиски прописи за спроведување на оваа Уредба донесува Советот за индустрија и градежништво.

Член 20

Оваа Уредба влегува во сила со денот кога ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 712 од 30-VI-1952 година.

Претседател на Владата
на Народна Република
Македонија,

Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за индустрија и
градежништво на Владата
на Народна Република
Македонија,

Б. Темелковски, с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ**ПРОМЕНА НА ИМИЊА**

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија со решение IV бр. 29567 од 19-II-1952 година, одобрило ја промената на роденото име на Стојановски Методија, роден на ден 11-II-1913 година во гр. Битола, од родители: татко Стојановски Гаврил и мајка Стојановска Доста, обата од гр. Битола, во смисла роденото име на именованият во иднина да му гласи: Кирил.

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња ова промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

I—4—66

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија со решение бр. 468 од 25-VI-1952 година, одобрило ја промената на роденото име на Цаглевик Дубравко, роден на ден 6-I-1949 година во гр. Битола, од родители: татко Цаглевик Јосип и мајка Цаглевик Марика, родена Стојанова, настанети во гр. Битола, во смисла роденото име во иднина да му гласи Фрањо.

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

I—5—88

Министерството на внатрешни работи на НРМ со решение IV бр. 7108 од 17-IV-1952 година, одобрило е промената на роденото име на Смилевска Мара, родена на ден 26 јуни 1951 година, во гр. Куманово, од родители татко Смилевски Митруш и мајка Васка во смисла роденото име во иднина да и гласи Анѓа.

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

I—5—85

СУДСКИ ОГЛАСИ**ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Бера Карер, родена Николова, од Скопје, подаде тужба за бракоразвод против Цовани Валтер Карер. Бидејќи тужениот Цовани В. Карер е со непознато местожителство и непозната адреса, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност го одредува Есад Доко, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 487/52 I—5—79

Окружниот суд во Скопје објавува дека Анастасија Димитрова, од Скопје, населба „Мичурин“, поднела тужба против Циков Вангел, од Скопје, сега со непознато местожителство за развод на бракот.

Се поканува тужениот Вангел во рок од два месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично во судов или одреди свој застапник и неговото име го достави на судов. Во колку тоа во определениот рок не го стори судот сам на негови разноски ќе му одреди застапник и по неговото сослушување ќе донесе одлука по тужбата.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 222/52 I—5—80

Петар Иванов Утевски, од Скопје, подад бракоразводна тужба против Елена Утевска, родена Иванова. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати, се повикува истата во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд. Во противен случај судов по званична должност го одредува за застапник Јордан Панзов Стојанов, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на нејзини разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 614/52.
II—5—90

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Радмила Љубишева Живковиќ, родена Јованова, од град Витола, поднесе до овој суд тужба против Љубиша Симонов Живковиќ, родум од гр. Врање — НР Србија за развод на бракот.

Се поканува тужениот Љубиша во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд и го соопшти сегашното си местожителство. Во противно, тужбата ќе се разгледа во негово отсуство со определен од судот застапник.

Од Окружниот суд во гр. Витола, Г. бр. 152/52 I-5-87

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за прогласување за умрен нестанатиот Томо Константинов, од Скопје, а кој како партизан во НОБ во Краљево, сега Ранковицево — НР Србија, во месец септември 1941 година е виден последен пат во борбите против окупаторот и нивните помагачи и тоа на местото викано „изнад фабрика на вагони“ и од тогаш па до денеска не се знае дали е жив или не.

Се поканува нестанатиот Томо и секој оној што знае за него да јави на судот или на одредениот старател Жика Важдавела, адвокат од Скопје, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно нестанатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 4717/52 I—5—86

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Тужителката Ава Куланчиќ, од село Канатларци-Прилепско, води бракоразводна парница при овој суд, против Ваид Рушидовски, од село Канатларци, и пошто нејзината адреса е непозната и не се знае нејзиното сегашно местожителство, то истата се повикува во рок од месец дена да ја јави на судот својата точна адреса или да одреди свој полномошник, кој ќе се јави за неа во горниот рок. Ако некој друг знае нешто за именованата нека го извести овој суд во оставениот рок.

Во противно нејзините интереси ќе ги застапува пред овој суд одредениот застапник Рампо Перев, адвокат од Прилеп.

Од Околинскиот суд во Прилеп, Г. бр. 624/49 I-I-84

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

При овој суд се води постапка за прогласување за умрен Богдан Стојанов Андоновски, од село Војник, за кого се претпоставува дека е стрелан од страна бугарската фашистичка војска, по заробувањето му во борбите на III македонска ударна бригада со бугарската војска, при Кратово во месец јуни 1944 год.

Се повикува исчезнатиот како и сите оние што нешто знаат за него да јават на жена му Стојна Цветковска, од село Зубовце-Кумановско, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај исчезнатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово, Р. бр. 368/52 I-5-82

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на пок. Митревска Ванева Ангелина, бив. од село Парешти, пред Околинскиот суд во Дебар, се води оставинска постапка и наследникот Трпе Митровски кој сега живее во Бугарија со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично пред судот за да ги штити своите наследнички интереси или пак достави наследничка изјава. Во противен случај судот ќе му одреди застапник.

Од Околинскиот суд во Дебар, О. бр. 45/52 I—5—83

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Министерството за финансии на НРМ во смисла на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа решението на Министерството за финансии на НРМ бр. 5338 од 26-VI-1952 година уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 373, државното стопанско претпријатие под фирма: Претпријатие за промет со алкохолни пијалоци со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 623 од 6-VI-1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: а) тргување на едро со: производство и преработка на сите видови алкохолни пијалоци; б) тргување на едро со: животни намирници и домашни потреби, стакло, порцелан и керамична стока, текстил и текстилна галантерија, домашен намештај, железарија и метална стока и мешовита стока.

Претпријатието е под стопанска управа на Советот за промет со стоки при Владата на НРМ.

Фирмата ќе ја потпишува Армодија Дугановски, во границите на овластувањето, а во негово отсуство или спреченост Вангел Јанкулов, во границите на овластувањето.

Бр. 5338/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—11—201

Врз основа решението на Министерството за финансии на НРМ бр. 5514 од 3-VII-1952 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 374, државното стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма: Претпријатие за снабдување на земјоделството „Агро-снабдител“ со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 711 од 30-VI-1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: тргување на големо и мало со земјоделски машини, алати, вештачко ѓубре, средства за заштита на растенијата, железарија и метална стока, неметален градежен материјал, производи од гума и пластични маси, техничка стока прибор и стројеви.

Претпријатието е под стопанска управа на Советот за промет со стоки при Владата на НРМ.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Атанас В. Икономовски.

Бр. 5514/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—11—202

Врз основа решението на Министерството за финансии на НРМ бр. 5965 од 19-VII-1952 година уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 377, државното стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма: Електрично претпријатие „Маврово“ со седиште во Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 624 од 6-VI-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: инвестирање на градбата на хидроцентралите во Маврово, производство на електрична енергија после пуштање во погон на хидроцентралите и одржување на далеководи и трансостанции на својот реон.

Претпријатието е под стопанска управа на Главната дирекција за електростопанство.

Фирмата ќе ја потпишува в. директор инж. Никола Грашевски, во границите на овластувањето.

Бр. 5965/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—12—212

Врз основа решението на Министерството за финансии на НРМ бр. 5894 од 17-VII-1952 година, уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 376, државното стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма: Шумско експлоатационо претпријатие „Чеплес“ со седиште во село Богомила.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 710 од 30-VI-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: експлоатација на шуми, изработка на разни шумски сортименти од првостепен или второстепен карактер. Изградба и обнова на шумски патишта и други шумски објекти што се во врска со задачите на претпријатието.

Претпријатието е под стопанска управа на Главната дирекција за дрвна индустрија во Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Јован Михајловски, во границите на овластувањето.

Бр. 5894/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—12—214

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Струшка околија бр. 10273 од 14-XI-1951 година, уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија на страна 30, претпријатието под фирма: Околинско трговско претпријатие „Отрап“ со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Струшка околија бр. 10000/51 год.

Предмет на работата на претпријатието е: тргување со разни стоки.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на Струшка околија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Негриевски Петков Трајан, а во негово отсуство Јанковски Г. Сандре и книговодителот Сутиновски Гаврилов Душан, во границите на овластувањето.

Бр. 10273/51 од Народниот одбор на Струшка околија
II—2—24

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Град. народен одбор Битола бр. 5559/52 год. уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија на страна 101, ред. бр. 1, претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие „Неолица“ со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор Битола, донесено на своето XIV редовно заседание, одржано на ден 11-II-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: да се бави со оснивање и уредување на хотели, ханови, ресторанти, ахчилници, бифиња и други подобни локалитети.

Претпријатието е под стопанско раковоство на Стопанската управа на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Битола.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Петар Каранфиловски, во границите на овластувањето.

Бр. 5559/52 од Градскиот народен одбор — Битола
II—6—110

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Демирхисарска околија бр. 1693 од 21-IV-1952 година, уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија на страна 17, ред. бр. 1, претпријатието под фирма: Угостителско претпријатие „Хунап“ со седиште во Демир Хисар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Демирхисарска околија бр. 1355 од 24-III-1952 година, а од фузионирани претпријатија Околинското земјоделско стопанско претпријатие во Демир Хисар и Околинското угостителско претпријатие „Хунап“ во Демир Хисар.

Предмет на работата на претпријатието е: вршење на угостителски услуги на населението, преработка на леб и лебни производи како и зеленчукови производи.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на Демирхисарска околија.

Бр. 1693/52 од Народниот одбор на Демирхисарска околија
II—9—164

Врз основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 11002 од 26-V-1952 година уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија на страна 103, ред. бр. 1, претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие „Просветно дело“ со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор Битола на своето IV редовно заседание, одржано на ден 11-II-1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да тргува со разни книги и со секаков вид на книжарски артикли и школски прибор.

Претпријатието е под стопанска управа на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Љубомир Крстев Готовачев, од град Битола.

Бр. 11002/52 од Народниот одбор на Градската општина — Битола.
II—11—197

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Министерството за финансии на НРМ во смисла на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Генералната дирекција на републиканска прехранбена индустрија бр. 432 од 29-I-1952 год., Аскелиевски Мирко назначен е за директор на Претпријатието за обработка на тутун со седиште во Т. Велес и на должност стапил на 1-II-1952 г. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Генералната дирекција за републиканска прехранбена индустрија бр. 581 од 2-II-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Анастасов Панче и од 21-I-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 3399/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—10—176

Со решение на Главната дирекција за електростопанство на НРМ бр. 1866 од 24-V-1952 год. инж. Васко Петрушевски назначен е за директор на Претпријатието за проектовање на хидроцентрали и испитателни работи „Хидроелектропроект“ со седиште во Скопје и на должност стапил на 1-VI-1952 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за електростопанство на НРМ бр. 611 од 17-II-1952 год. разрешен е од должност досегашниот директор Субановиќ Братислав и од 20-II-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 5241/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—11—193

Со решение на Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Бетон“ со седиште во Скопје бр. 456 од 24-I-1952 година, а во согласност со Главната дирекција за градежни претпријатија, градилиштата и посебниот погон на претпријатието ќе го потпишуваат следните лица:

I — Градилиште „Бетон“ — Скопје, Мирко М. Марковски.

II — Градилиште во село Усје, Скопско, началникот Даме А. Дремковски.

III — Градилиште во Титов Велес, началникот Благој И. Танев.

IV — Градилиште во Битола, началникот Ристо Георгиевски.

V — Градилиште „Бетон“ во Штип, началникот Васил Авукатов.

VI — Градилиште „Бетон“ во Тетово, началникот Никола Јовановски.

VII — Градилиште „Бетон“ во Дошница — Демир Капија, началникот Лазар Каранфиловски и

Посебниот погон за занаетчиски услуги „Бетон“ во Скопје, началникот Јордан М. Ковачев, во границите на овластувањето.

Бр. 5325/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—11—200

Со решение на Владата на НРМ бр. 622 од 6-VI-1952 год. предметот на работата на Фабриката за алкохолни и без алкохолни пијалаци „Тиквеш“ се менува и гласи: произведување на алкохолни и без алкохолни пијалаци, фабричен оцет, сирупи и сокови и дестилирање на етерични масла.

Бр. 4966/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—11—192

Со решение на Советот за промет со стоки при Владата на НРМ бр. 4610 од 24-VII-1952 год. овластен е Стерјо Кардуловски, да во случај на спреченоста и отсутност на директорот на Трговското претпријатие за текстил „Ангротекстил“ во Скопје ја потпишува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Бр. 6059/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—12—213

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение на Околинскиот народен одбор — Крушево бр. 1933 од 24-III-1952 год. Околинското производително претпријатие „М. Ефтимов“ со седиште во Крушево, се пренесува од стопанска управа на Околинскиот народен одбор — Крушево под стопанска управа на Градскиот народен одбор — Крушево.

Бр. 2324/52 од Околинскиот народен одбор — Крушево.
II—9—161

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на гр. Куманово бр. 1772 од 8-IV-1952 година, Коста Јовчевски назначен е за директор на Народното претпријатие „Нова трговија“ во град Куманово и од тој датум истиот има право претпријатието да го потпишува, задолжува и раздолжува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Душан Скачковски и од 1-IV-1952 год. му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 1772/52 од Градскиот народен одбор — Куманово.
II—10—177

Со решение на Народниот одбор на Градската општина — Куманово бр. 125 од 29-IV-1952 година, Драган Тасевски назначен е за книговодител при Трговското претпријатие „Нова трговија“ во Куманово и на должност стапил на 1-V-1952 год. од која дата има право фирмата да ја потпишува, во границите на овластувањето.

Бр. 2237/52 од Народниот одбор на Градската општина — Куманово
II—10—178

Со решение на Народниот одбор на Градската општина — Куманово бр. 2325 од 13-V-1952 година, Борис Крстевски назначен е за директор на Градското угостителско претпријатие „Угостител“ во град Куманово и на должност стапил на 1-V-1952 год. од која дата има право фирмата да ја потпишува, задолжува и раздолжува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Александар Денкоски и од 1-V-1952 год. му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 2325/52 од Народниот одбор на Градската општина — Куманово.
II—10—173

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Прилеп бр. 132 од 1-III-1951 год., Методија Мирчевски назначен е за директор на Градската печатница „11 октомври“ во Прилеп и на должност стапил на 1-III-1951 год. од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Прилеп бр. 131 од 1-III-1951 год. разрешен е од должност досегашниот директор на Градската печатница „11 октомври“ во Прилеп Спирковски Коста и од 1-III-1951 год. му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 8167/52 од Градскиот народен одбор — Прилеп
II—10—180

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Владата на НРМ бр. 256 од 3-III-1952 година Претпријатието за снабдување на угостителство „Угостител“ со седиште во Скопје престанува со работа и се става во ликвидација.

Со решение на Советот за промет со стоки при Владата на НРМ бр. 3919 од 13-VI-1952 година за членови на Ликвидационата комисија се назначени Методије Воронин, службеник на претпријатието, Стевка Угриновска, секретар на претпријатието, и Лазар Ролев, службеник на претпријатието, кои ќе го потпишуваат претпријатието во ликвидација.

Број 5330 од Министерството за финансии на НРМ
II-10-188

На основа решението на Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 11229 од 16-VII-1952 година Претпријатието градски транспорт со седиште во Прилеп ставено е во ликвидација.

Се покануваат сите поверители да ги пријават своите потражувања, а должниците да ги измират своите долгови во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

По истекот на горниот рок нема да се земаат во предвид никакви барања, а против должниците, ќе бидат покренати постапки пред Државната арбитража односно Судот.
III-12-222

Од Ликвидационата комисија

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Оружен лист бр. 93/51 год. издаден од Поверен. за внатрешни работи при ГНО — Струмица на Митко Младенов, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 14 — Струмица (1216)

Свидетелство под бр. 504, издадено од Осмолетката „Јосип Броз Тито“ во Валаандово за завршен II-клас гимназија на Марко К. Танчев, од село Пирава Геагелиско (1739)

Окружни печат на Земјоделската набавно-продајна заедница „Мерис“ — с. Студеничани — Скопско (1740)

Работничка книшка, издадена од Градежното претпријатие „Авала“ во Белград на Михаил Карадафов — Скопје (1741)

Дозвола за држење и носење на оружје рег. бр. 116, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Божидар Мициќ, В. П. 3600 — Скопје (1742)

Диплома за завршен зрелостен испит во Учителската школа — Скопје на Пера С. Стефкова, село Мацари — Скопско. (1743)

Свидетелство за завршен учителски албански курс през 1947 год. во Скопје на Куртали Р. Адиме, — с. Неготино — Гостиварско (1743)

Свидетелство за завршен албански учителски курс през 1946 год. во Скопје на Рашид Хоџа — Гостивар (1746)

Сообраќајна книшка рег. бр. 319 на Клиничка болница — Скопје (1747)

Снабдителна книшка за дрва рег. бр. 2779, издадена од УНМ — Скопје на Јане П. Китановски — Скопје (1792)

Снабдителна книшка за дрва рег. бр. 2776, издадена од УНМ — Скопје на Милаш Т. Арсовски — Скопје (1793)

Свидетелство за завршен турски учителски курс през 1950 год. во Скопје на Елман Али Јусуфов, до с. Булунтули — Геагелиско (1794)

Шоферска исправа бр. 7981/223, издадена од Сообраќајниот одсек во Битола на Атанас Т. Петровски — Битола (1795)

Снабдителна книшка за дрва издадена од УНМ — Скопје Р. бр. 6625 на Димитрија Арсовски — Скопје (1810)

Оружен лист серија бр. 159, издаден од Поверен. за внатрешни работи на — ОНО — Титов Велес на Камил Арифов Лулевски, од село Мелиница — Титоввелешко (1811)

Риболовна дозвола бр. 3428 издадена од ОНО — Скопје на Коста Колевски — Скопје (1854)

Дозвола за држење и носење на ловно оружје рег. бр. 313, издадена од Поверен. за внатрешни работи на ОНО — Титов Велес на Ангел Илиев Јанакиев, од село Лисиче — Титоввелешко (1943)

Воена легитимација бр. 19963, серија „Б“, издадена од В. П. 7482 — Г'аковица на Моминовиќ Мушам, водник В. П. 7282 — Охрид (1744)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 2780, серија бр. 0545771, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Александар Божинов Подевски, од село Бедиње — Кумановско (1735)

Лична карта рег. бр. 10853 серија бр. 0535944, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Благоја Доцев Илиевски, ул. „Трст“ бр. 29 — Куманово (1736)

Лична карта рег. бр. 4827 — серија бр. 0667369, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Исак Зибер Абди, од село Жеровјане — Тетовско (1737)

Лична карта рег. бр. 13173, серија „Р“ 0088850, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Калина Коста Босилкова Иванова, ул. „Цветан Димов“ бр. 67 — Битола (1748)

Лична карта рег. бр. 6671, серија бр. 0497333, издадена од ПВР на ОНО — Кавдарци на Атанас Томов Иванов, од село Тимјаник — Тиквешко (1749)

Лична карта рег. бр. 4109, серија „Р“ 0748627, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Исмаил Рамазанов Селимовски, од село Жубрино — Кичевско (1750)

Лична карта рег. бр. 2738, серија бр. 0035449, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Кирле Наумов Пејоски, од село Мислешево — Охридско. (1751)

Лична карта рег. бр. 10104, серија „Г“ 0042815, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Спасе Новев Милески, од село Луково — Охридско (1752).

Лична карта рег. бр. 82555, серија 0052346, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Славчо Ванчо Дуковски, од село Цер — Кичевско. (1753)

Лична карта рег. бр. 4036, серија бр. 0344546, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Анка Николова Ристовска, од село Напрадиште — Титоввелешко. (1757)

Лична карта рег. бр. 3882, серија бр. 0292355, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Георги Никола Спасов, ул. В. Доганџиски бр. 24 — Штип. (1758)

Лична карта рег. бр. 6315, серија бр. 0294567, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Лазар Митанов Стојанков, ул. "Славчо Стојменов" бр. 20 — Штип. (1759)

Лична карта рег. бр. 11832, серија бр. 0708342, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Абдил Авзијов Кадрин, од село Градец — Гостивар. (1760)

Лична карта рег. бр. 309, серија бр. 0396819, издадена од ПВР на ОНО — Свети Николе на Јусин Мустафа Мустафов, од село Горобиници — Светониколско. (1761)

Лична карта рег. бр. 1904, серија бр. 0124717, издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Димитар Глигеров Симеоновски, од село Град — Малешевско. (1762)

Лична карта рег. бр. 5247, серија бр. 0002779, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Цветанка Трена Марковска, од село Брод — Битолско. (1764)

Лична карта рег. бр. 5921, серија бр. 0004436, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Петре Цветан Марковски, од село Брод — Битолско. (1765)

Лична карта серија бр. 0005431, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Панде Стојан Кирковски, од село Буково — Битола. (1766)

Лична карта рег. бр. 4788, серија бр. 0076964, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Александар Веле Лулевски, ул. "Ваташа" бр. 11 — Битола. (1767)

Лична карта рег. бр. 5747, серија бр. 0015130, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Кирил Петров Тикваровски, од с. Јоговарди — Битолско. (1768)

Лична карта рег. бр. 4714, серија бр. 0077130, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Зафира Бекир Лулевска, ул. "Ваташа" бр. 11 — Битола. (1769)

Лична карта рег. бр. 2841, серија бр. 1481951, издадена од ПВР — Крушевца на Анета Васил (Зајкова) Илиевска, ул. "Сл. Лумбаро" бр. 6 — Битола. (1770)

Лична карта рег. бр. 4730, серија бр. 0076705, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Реџеп Рифат Муртов, ул. "Бр. Миладинови" бр. 10 — Битола. (1771)

Лична карта рег. бр. 8384, серија бр. 0116919, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Борис Ристо Шошевски, од село Гавато — Битолско. (1772)

Лична карта рег. бр. 5088, серија бр. 0292809, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Николлина Стојче (Павлеска) Лазарова, ул. "Г. Апостолски" бр. 11 — Штип. (1773)

Лична карта рег. бр. 11339, серија бр. 0671458, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Смиљан Данаилов Трипчевски, од село Јогуновце — Тетовско. (1774)

Лична карта рег. бр. 4777, серија бр. 0211156, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Ристо Климева Павловски, ул. ул. "Гоце Делчев" бр. 52 — Охрид. (1775)

Лична карта рег. бр. 5315, серија бр. 0402325, издадена од ПВР на ОНО — Свети Николе на Крсто Цане Арсов, од село Крушица — Св. Николе. (1776)

Лична карта рег. бр. 5085, серија бр. 0097795, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Станка Сайдена Гергивска, од село Триново — Кривопаланечко. (1779)

Лична карта рег. бр. 2761, серија бр. 0095471, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Стојко Станојко Јакимовски, од село Костур — Кривопаланечко. (1782)

Лична карта рег. бр. 6276, серија бр. 0294688, издадена од ПВР во Штип на Наталија Макаренко, ул. "18 септември" бр. 5 — Гостивар. (1780)

Лична карта рег. бр. 2718, серија бр. 0782212, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Панда Ѓорѓевска, ул. "Св. Николе" бр. 14 — Тетово. (1781)

Лична карта рег. бр. 2516, серија "Г" 0129001, издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Рамадан Османов Пашински, од село Вирче — Малешевско. (1785)

Лична карта рег. бр. 4080, серија "Г" 123690, издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Мердија Ибраим (Мулалиева) Пашинска, од село Вирче — Малешевско. (1784)

Лична карта рег. бр. 347, серија "Р" 0261444, издадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Милан Стојанов Јаневски, од село Вардино Битолско. (1786)

Лична карта рег. бр. 1091, серија бр. 0093741, издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Стојмен Димитров Стојчевски, од село Лозаново — Кривопаланечко. (1787)

Лична карта рег. бр. 10872, серија бр. 0499277, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Иконија Петко

(Алексова) Младенова, од село Сирково — Тиквешко. (1788)

Лична карта рег. бр. 392, серија бр. 0488933, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Трајче Илиев Филипов, ул. "Страшо Пинџур" бр. 102 — Кавадарци. (1789)

Лична карта рег. бр. 8605, серија "Р" 0651814, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Велика Тодор (Цветанова) Цветанова, од село Крилатица — Кумановско. (1790)

Лична карта рег. бр. 5101, серија 0097811, издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Новко С. Станковски, од село Мала Црцорија, — Кривопаланечко. (1791)

Лична карта рег. бр. 9994, серија бр. 0534930, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Видосава Велковска, од село Матејче — Кумановско. (1796)

Лична карта рег. бр. 13005, серија бр. 0552503, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Али Емин Алија, од село Ваксине — Куманово. (1797)

Лична карта рег. бр. 15700, серија бр. 0674986, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Јошко Петре Димовски, од село Вратница — Тетовско. (1798)

Лична карта рег. бр. 889, серија "Г" 0079540, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Георги Атанасов, Цветанов од село Смоларе — Струмичко. (1800)

Лична карта рег. бр. 10616, серија бр. 0498349, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Ристо Георгиев Вучков, од село Вешје — Тиквешко. (1801)

Лична карта рег. бр. 6240, серија "Р" 0750738, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Бошко Илијов Ѓорѓиевски, од село Ловчани — Кичевско. (1802)

Лична карта рег. бр. 236, серија бр. 0304919, издадена од ПВР на ОНО — Штип на Киро Геров Стефанов, од село Козјак — Овчеполско. (1803)

Лична карта рег. бр. 5003, серија бр. 0293370, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Јаков Иван Петренков, ул. "Г. Темпо" бр. 15 — Штип. (1804)

Лична карта рег. бр. 7931, серија бр. 0495298, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Павлина Јованова (Кочева) Лазарева, од село Демир Капија — Тиквешко. (1805)

Лична карта рег. бр. 2628, серија бр. 0647135, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Славе Стојман Додевски, од село Општа — Кривопаланечко. (1806)

Лична карта рег. бр. 112, серија бр. 083174, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Ката Ѓорѓин (Димитрова) Симитлиева, од село Демир Капија — Тиквешко. (1807)

Лична карта рег. бр. 12664, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Драгутин Јосифов Милошевски, од село Кривац — Тиквешко. (1808)

Лична карта рег. бр. 437, серија бр. 0304617, издадена од ПВР на ОНО — Штип на Илко Гаврилов Андон, од село Лезово — Овчеполско. (1809)

Лична карта рег. бр. 3573, серија бр. 0328083, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Димитар Стојчев Стојановски ул. "Љубен Весов" бр. 17 — Титов Велес. (1812)

Лична карта рег. бр. 2640, серија бр. 0663577, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Јусуф Назиф Белули, од село Селце — Тетовско. (1814)

Лична карта рег. бр. 5448, серија бр. 0345958, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Веле Стојанов Велков, од село Ореше — Титоввелешко. (1815)

Лична карта рег. бр. 210, серија бр. 0396720, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Страхил Величков Лазаров, од село Стануловици — Овчеполско. (1816)

Лична карта рег. бр. 6139, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Јордан Спасов Стефановски, од село Дурачка Река — Кривопаланечко. (1817)

Лична карта рег. бр. 4521, серија бр. 0097231, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Ангел Димчев Јанчевски, од село Добровница — Кривопаланечко. (1818)

Лична карта рег. бр. 1244, серија бр. 0325754, издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Лазар Андреев Гуцев, ул. "Св. Ѓорѓи" бр. 31 — Титов Велес. (1819)

Лична карта рег. бр. 5746, серија бр. 0546436, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Добринка Раденко (Станојковски) Атанасовска, од село Умин Дол — Кумановско. (1820)

Лична карта рег. бр. 1008, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Љубица Т. Цартошка, од село Боротино — Прилепско. (1822)

Лична карта рег. бр. 5298, серија бр. 0149547, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Борис Цветков Димовски, ул. "162" бр. 10 — Прилеп. (1823)

Лична карта рег. бр. 5614, серија бр. 0150206, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Зија Шефки Мустафевски, ул. "189" бр. 12 — Прилеп. (1824)

Лична карта рег. бр. 2766, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Димко Коцев Митрески, од село Рилево — Прилепско. (1825)

Лична карта рег. бр. 11394, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Стојна Димкова (Богданова) Митреска, од село Рилево — Прилепско (1826)

Лична карта рег. бр. 12876, серија бр. 0158320, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Благоја Тодора Димески, ул. "Мирче Ацев" бр. 98 — Прилеп (1827)

Лична карта рег. бр. 3830, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Ризат Џабиров Џакоски, од село Десово — Прилепско (1828)

Лична карта рег. бр. 4060, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Атанас Ристов Јошевски, од село Вепрчани — Прилепско (1829)

Лична карта рег. бр. 9985, серија бр. 0155505, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Милан Георгиев Најчески, ул. "9 септември" бр. 96 — Прилеп (1830)

Лична карта рег. бр. 631, серија бр. 0144740, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Илија П. Арапчески ул. "158" бр. 16 — Прилеп (1831)

Лична карта рег. бр. 5904, серија бр. 0150435, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Георги Андреев Стојановски, Прилеп (1832)

Лична карта рег. бр. 476, серија бр. 0525168, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Перса Симон (Младенова) Пуревска, ул. "Т. Георгиев" бр. 52 — Куманово (1833)

Лична карта рег. бр. 4694, серија бр. 0293294, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Блаже Ангелов Андрев, ул. "Никола Карев" бр. 51 — Штип (1834)

Лична карта рег. бр. 6546, серија бр. 0295160, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Марија Илија (Димитрова) Андреева, ул. "Никола Карев" бр. 51 — Штип (1835)

Лична карта рег. бр. 19213, серија бр. 0678609 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Сали Јонуз Салихи, од село Ново Село — Тетовско (1836)

Лична карта рег. бр. 3617, серија бр. 0787790 издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Стојан Петре Златевски, ул. "Струшка" бр. 7 — Тетово (1837)

Лична карта рег. бр. 48, серија "Ј" 078936, издадена од ПВР на ГНО — Струмица на Иван Атанас Моралиев, ул. "Гошњак" бр. 1 — Струмица (1838)

Лична карта рег. бр. 13257, серија "Г" 0045968, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Рамиз Рамизов Азизи, од село Долија Татеши, Охридско (1839)

Лична карта рег. бр. 3174, серија бр. 034368, издадена од ПВР во Титов Велес на Тодор Димов Најдовски, од село Мартоци — Титов Велес (1840)

Лична карта рег. бр. 11570, серија бр. 0552055, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Бајрам Рамадан Шем, од село Матејче — Кумановско (1841)

Лична карта рег. бр. 4036, серија бр. 0542499, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Наим Мемиша Садик, од село Матејче — Кумановско (1842)

Лична карта рег. бр. 9550, серија бр. 0550535, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Фејми Сали Сали, од село Матејче — Кумановско (1834)

Лична карта рег. бр. 10609 серија бр. 0551180, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Сали Шакира Сали, од село Матејче — Кумановско (1844)

Лична карта рег. бр. 10750, серија бр. 0499190, издадена на ПВР на ОНО — Кавадарци на Каме Атанасов Јованов, од Демир Капија — Тиквешко (1853)

Лична карта рег. бр. 994, серија бр. 0144821, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Димитар Т. Ѓоревски, ул. "107" бр. 91 — Прилеп (1855)

Лична карта рег. бр. 9613, серија бр. 0154616, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Спасија Игњата Николоска, од село Дабица — Прилепско (1856)

Лична карта рег. бр. 527, серија бр. 0541474, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Иса Садика Рамизи, од село Матејче — Кумановско (1857)

Лична карта рег. бр. 3163, серија бр. 0228773, издадена од ПВР на ОНО Охрид на Ангеле Божинов Недановски од село Речица — Охридско (1858)

Лична карта рег. бр. 8516, серија бр. 0216146, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Јонче Бојчев Велјановски, од село Речица — Охридско (1859)

Лична карта рег. бр. 2949, серија бр. 0226559, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Ѓино Николов Дуклевски, од село Требеништа — Охридско (1860)

Лична карта рег. бр. 2160, серија бр. 0107170, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Ферат Шаин Пашоли, ул. "Гоце Делчев" бр. 25 — Дебар (1861)

Лична карта рег. бр. 7555, серија "Р" 0752076, издадена од ПВР во Кичево на Муса Мустафов Хусовски, ул. "Скопска" бр. 35 — Кичево (1862)

Лична карта рег. бр. 2333, серија бр. 0278506, издадена од ПВР во Ресен на Азис Мустафов Ламбовски, ул. "М. Тито" бр. 174 — Ресен (1863)

Лична карта рег. бр. 824, серија "Р" 048088, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Демир Исидов Демиров, од село Еднокук'ево — Струмичко (1864)

Лична карта рег. бр. 1022, серија "Р" 0478350, издадена од ПВР на ОНО Струмица на Кољо Васил Веселинов, од село Варварица — Струмичко (1865)

Лична карта рег. бр. 4650, серија "Р" 0456859, издадена од ПВР на ГНО — Струмица на Методи Киро Каракиров, ул. "21" бр. 2 — Струмица (1866)

Лична карта рег. бр. 4177, серија "Р" 0648679, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Цветко Тодоров Петковски, од село Мала Црцорија — Кривопаланечко (1867)

Лична карта рег. бр. 3544, серија "Г" 0036255, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Шакир Меџитов Алиовски, од село Лабуништа — Охридско (1868)

Лична карта рег. бр. 2341, серија бр. 0726683, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Зекир Кадриов Ибески, од село Пласница — Кичевско (1869)

Лична карта рег. бр. 1231, серија бр. 0105841, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Сејфо Зекиров Абаз, од село Присојница — Дебарско (1870)

Лична карта рег. бр. 475, серија бр. 0276705, издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Рамадан Селимов Комински, ул. "М. Тито" бр. 208 — Ресен (1889)

Лична карта рег. бр. 14256, серија бр. 0087696, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Лазар Симов Мигуловски, од село Царев Двор — Преспанско (1890)

Лична карта рег. бр. 2249, серија "Г" 0078711, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Стојан Божинов Арбаџиев, од село Мокрнево — Струмичко (1891)

Лична карта рег. бр. 5895, серија "Г" 0080343, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Садик Алиов Дестанов, од село Свидовица — Струмичко (1892)

Лична карта рег. бр. 6392, серија "Г" 0039103, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Трајче Гаврилов Пачоски, од село Вевчани — Охридско (1893)

Лична карта рег. бр. 14841, серија бр. 0673757, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шеза Авди Емурли, од село Чифлик — Тетовско (1894)

Лична карта рег. бр. 5972, серија "Р" 0669342, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Ашим Исмаил Садик, од село Порој — Тетовско (1895)

Лична карта рег. бр. 5411, серија "Г" 0038122, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Исидан Дамјанов Стојкоски, од село Збажди — Охридско (1896)

Лична карта рег. бр. 429, серија "Ј" 076929, издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Јован Димитар Дервишов, од село Војница — Титов Велес (1897)

Лична карта рег. бр. 4519, серија бр. 0544812, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Салим Ш. Адиски, од село Г. Врањовци — Титоввешко (1898)

Лична карта рег. бр. 3798, серија бр. 0122941, издадена од ПВР — Пехчево на Елмаз Алимов Сулиманов, Свилава — Титов Велес (1899)

Лична карта рег. бр. 1403, серија бр. 489080, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Борис Иванов Илиев — Кавадарци (1900)

Лична карта рег. бр. 2940, серија бр. 0291176, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Дафинка Милан (Божинова) Трпчева, ул. "Јубин Иванов" бр. 3 — Штип (1901)

Лична карта рег. бр. 1676, серија бр. 0246193, издадена од ПВР во Куманово на Назив Смаил Бајрамовски, од село Норово — Прилепско (1902)

Лична карта рег. бр. 1082, серија бр. 0094512, издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Ангел Митов Ристов, од село Копонница — Кривопаланечко (1903)

Лична карта рег. бр. 6541, серија бр. 0111251, издадена од ПВР на ОНО Дебар на Даница Борис Кочоска, од село Галичник — Дебарско (1909)

Лична карта рег. бр. 505, серија "Г" 0032216, издадена од ПВР во Струга на Ајдар Селимов Ајдари, ул. "Скопска" бр. 14 — Струга (1910)

Лична карта рег. бр. 12927, серија "Г" 0045638, издадена од ПВР на ОНО Струга на Нијас Абдулов Зиб, од село Делогожда — Охридско (1911)

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола, бр. 3733/52 год., записан е во регистрот на занаетчишките дукани и работилници на страна 601, рег. бр. 601, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација, Тодор Димитров Ивановски со седиште во Битола, ул. „Генерал Темпо“ бр. 43.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Димитров Ивановски.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола, бр. 3734 од 15-V-1952 год. II—45—902

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 3365/52 год., записан е во регистрот на занаетчишките дукани и работилници на страна 604, рег. бр. 604, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ткаач, Димитар Николов Чулев со седиште во Битола, ул. „Булевар 1 мај“ бр. 212.

Предмет на работата на дуќанот е: ткаачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Николов Чулев.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 3366 од 21-V-1952 год. II—46—925

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 9393/52 год., записан е во регистрот на занаетчишките дукани и работилници на страна 605, рег. бр. 605, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сарач, Петар Михайлов Наумовски со седиште во Битола, ул. „Далматинска“ бр. 50.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Михајлов Наумовски.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 9394 од 21-V-1952 год. II—46—926

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 3298/52 год., записан е во регистрот на занаетчишките дукани и работилници на страна 606, рег. бр. 606, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Вангел Темелков Јовчевски со седиште во Битола, ул. „Моша Пијаде“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Т. Јовчевски.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола, бр. 3290 од 21-V-1952 год. II—46—927

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 3248/52 год., записан е во регистрот на занаетчишките дукани и работилници на страна 621, рег. бр. 621, занаетчишкиот дуќан под фирма: Лимаро-галантерист, Борис Илиев Негревски со седиште во Битола, ул. „Македонија“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро-галантериски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Илиев Негревски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 3312 од 21-VI-1952 год. II—48—957

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 16763/52 год., записан е во регистрот на занаетчишките дукани и работилници на страна 622, рег. бр. 1, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар, Вангел Златанов Трајчевски со седиште во Битола, ул. „Цане Василев“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Златанов Трајчевски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 16764 од 25-VI-1952 год. II—48—956

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 10665/52 год., записан е во регистрот на занаетчишките дукани и работилници на страна 624, рег. бр. 1, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фурнација, Насте Митрев Иванов со седиште во Битола, ул. „4-ти ноември“ бр. 36.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насте Митрев Иванов.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 10664 од 25-VI-1952 год. II—51—1015

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 46/51 год., записан е во регистрот на занаетчишките дукани и работилници на страна 44, рег. бр. 273, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација, Муса Салков Естијачка со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муса Салков Естијачка.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 15863 од 18-I-1952 г. II—42—846

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
87	Уредба за забрана да се зида со плитари и за запазување хигиенските услови на станбените згради — — — — — 241